

ИМОТЕН ЛИСТ

Институција што го издава документот: Агенција за катастар на недвижности

Опис на документот: Имотниот лист е јавна исправа со која се докажува запишаното право на сопственост и други стварни права на недвижностите согласно со закон.

Потребна документација:

- Барање во писмена форма;
- уплатница со платен надоместок за услугата од **180,00** денари.

Назив и седиште на примач: Буџет на РМ, Агенција за катастар на недвижности

Банка на примач: Народна банка на РМ

Трансакциона сметка: 10000000063095

Износ: 180,00 денари

Уплатна сметка: 2100100450 787 11

Приходна шифра и програма: 72416520

Цел на дознака: Издавање имотен лист



(Можност и за безготовинско плаќање)

ВАЖНО: Плаќањата извршени преку системите за електронско банкарство (e-banking) не се признаваат, бидејќи не може да се провери уплатата во реално време.

Прилог бр. 1а

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ



(Центар/Одделение за катастар на недвижности)

Уплата за барањето може да се изврши на самиот шалтер доколку поседувате:
VISA, VISA ELEKTRON, MASTER CARD или MAESTRO
Ж-сметка, Назив на примачот: Буџет на РМ
Агенција за катастар на недвижности -100000000063095
Банка на примачот: НБРМ
Сметка на буџетски корисник 210010045078711
Приходна шифра и програма 724165-20

Приемен штембил

Б А Р А Њ Е
за издавање на податоци од ГКИС
КО _____

Од _____,
(име и презиме/назив) (ЕМБГ/ЕМБС)

(адреса/седиште) (телефон) (е-пошта)

Барам да ми се издадат следните податоци:

1. Имотен лист бр. _____, за КП бр. _____ КО _____
2. Лист за предбележување на градба бр. ____ на КП бр. ____ КО _____
3. Евидентен лист за згради и други објекти бр. ____ КО _____
4. Лист за времени објекти бр. _____ КО _____
5. Пописен лист со незапишани права бр. ____ КО _____

* Податоците за ЕМБГ/ЕМБС на лицата запишани во ГКИС, се пополнуваат доколку подносител на барањето е лично запишаниот носител или од него ополномоштено лице

Подносител на барањето

(име, презиме и потпис)